



Партија на обединети демократи на Македонија

Скопје, „Илинденска“ 60/2

СТАТУТ на ПОДЕМ

СТАТУТ НА
ПАРТИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИ ДЕМОКРАТИ НА МАКЕДОНИЈА
- ПОДЕМ -
-пречистен текст-

30.10.2022 година

Врз основа на членовите 3, 14 и 16 од Законот за политички партии (Службен весник на РМ, бр. 76 од 27.10.2004 г.) Партијата на обединети демократи (ПОДЕМ), на 4 Конгрес, одржан на 30.10.2022 година во Битола, го измени и дополни следниот

СТАТУТ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Предмет на дефинирање и уредување

Член 1

Со овој Статут се дефинираат името, седиштето, симболот и знамето на Партијата на обединети демократи на Македонија и се уредуваат начелата и политичките цели на дејствување на Партијата; начинот на дејствување и методологијата на остварување на јавноста во работата; условите и начинот на зачленување и престанокот на членството; правата, обврските и одговорностите на членовите; застапувањето и претставувањето на Партијата; структурата на организираност на Партијата; начинот на изборот на органите и нивното отповикување, траењето на мандатот и начинот на одлучување; начинот на стекнување, користење и располагање со средствата; условите за престанок на Партијата, како и други прашања од интерес на членството и дејноста на Партијата.

Член 2

Партијата на обединети демократи на Македонија е самостојна политичка партија во која членуваат демократско ориентирани граѓани врз доброволна и слободна основа заради остварување на основните права и слободи, утврдени со Уставот и со законите на Република Македонија.

2. Назив, седиште и симболи на партијата

Член 3

Името на партијата е Партија на обединети демократи на Македонија.

Скратеното име на партијата е ПОДЕМ.

Во политичката активност и во правниот промет ќе се користи и целосното име на партијата - Партија на обединети демократи на Македонија и кратенката од името на партијата - ПОДЕМ.

Член 4

Партија на обединети демократи на Македонија има својство на правно лице со сите права и обврски според Уставот и Законите на Република Македонија, како и според овој Статут.

Седиштето на Партијата е во Скопје на ул. Кукуш бр.13.

Член 5

Партијата има свој печат и штембил.

Партискиот печат е во форма на круг, во кој е испишано името на партијата и местото на седиштето, а во средината е постевен партискиот знак.

Штембилот е во правоаголна форма и во него е испишано името на партијата. Над текстот на името е поставен партискиот знак.

Во комуникацијата со странство, Партијата ќе користи печат и штембил со иста форма и симбол, со називот на Партијата испишан на Англиски јазик, со латинично писмо.

Член 6

Партијата има знак, знаме и химна.

Партискиот знак е во форма на правоаголник во кој се впишани печатните букви на скратеното име на партијата – ПОДЕМ, под кои, почнувајќи од лево на десно, се исцртани три стилизирани стрелки кои завршуваат во средината на зборот ПОДЕМ.

Бојата на знакот е сина пантоне.

Знамето на Партијата е правоаголно, со жолта боја и димензии во однос 1:2, а во неговиот горен лев агол е поставен знакот на Партијата од ставот 2 на овој член. Под знакот на знамето е испишано целосното име на партијата – Партија на обединети демократи на Македонија.

Химната ја утврдува Централниот одбор на Партијата.

Во комуникацијата може да се користи синтагмата македонски обединети демократи.

Празник на Партијата е 12 јули, денот на нејзиното формирање.

Користењето и чувањето на печатот, знакот, знамето и химната се уредува со посебна одлука на Централниот одбор.

2. Начела и цели на Партијата

Член 7

Партија на обединети демократи на Македонија своето политичко дејствување како граѓанска партија позиционирана во центарот на политичкиот спектар ќе го оставарува преку следниве начела и цели:

- целосно почитување на човекот, човековото достоинство, права и слободи, согласно со највисоките цивилизациски и демократски придобивки;
- развивање на демократијата и обезбедување законска еднаквост на граѓаните;
- афирмација и остварување на темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија;
- натамошна изградба на Република Македонија како суверена, демократска, правна и унитарна држава;
- владеење на правото во однос на сите граѓани подеднакво;
- ефикасна примена на законите и остварување на одговорноста на сите, без оглед на нивната политичка, етничка или верска определба и припадност;
- обезбедување економска демократија и заштита на правото на работа;
- развивање на пазарно и ефикасно стопанство и создавање услови за рамноправност на стопанските субјекти;
- изградба на општество на социјална правда;
- нова демократска социјална држава со нејзина смалена улога во економскиот живот, а зголемена во регулирање на социјалните права;
- изградба на општество на подеднакви шанси во смисла на решавање на егзистенцијалните потреби на граѓаните: вработување, здравствена заштита, образование, социјална заштита и слично;
- изградба на нов граѓански и политички морал низ афирмација и практикување на нова политичка култура;
- негување на културните вредности и историските придобивки на Македонија и

на заедниците коишто живеат во нејзините граници;

• почитување на верските слободи и правото на слободен избор на вероисповест;• заштита на човековата околина во согласност со меѓународните документи;

• втемелување и примена на европските системи на вредности во Република Македонија и нејзино непосредно вклучување во европските и во евроатлантските интегративни процеси;

• заложби за подобрување на положбата и обезбедување на слободите и правата на припадниците на македонскиот народ во соседните земји, утврдени со меѓународни документи, како и развивање културна и духовна комуникација со нив;

• одржување и развивање комуникација и соработка со иселениците;

• развивање соработка со организации и институции од регионот во различни области и на различни нивоа;

• потикнување и афирмација на мисловниот и политичкиот плурализам.

Основните начела и цели од став 1 подетално се разработуваат во Програмската декларација и во другите документи што се донесуваат во рамките на политичкото дејствување на ПОДЕМ.

Член 8

Во остварувањето на политичките начела и цели, ПОДЕМ користи исклучително демократски и ненасилни парламентарни и вонпарламентарни средства.

Партијата на обединети демократи на Македонија не ги прифаќа и енергично ги отфрла како нецивилизацијски сите обиди за користење на недемократски, тоталитарни или други насилен методи.

II. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

1. Форми на дејствување

Член 9

Партијата на обединети демократи на Македонија функционира преку следниве форми на организациско дејствување:

• органи и работни тела на Партијата;

• парламентарна група, советнички групи, како и други функционери избрани од листите на ПОДЕМ;

• поединечна организирана активност на своите членови;

• соработка со други политички и неполитички организации и здруженија;

• разни видови на влијанија врз јавното мислење;

• други форми и начини што се соодветни на демократското уредување на општеството и на Партијата.

Партијата на обединети демократи на Македонија, со посебна одлука на Централниот одбор, може да развива посебни форми на соработка со други партии и организации со сродни програмски цели од земјата и надвор од неа, да стапува во коалиции со други партии и организации од земјата и да членува во европски и светски организации со демократска ориентација.

Член 10

Работата на Партијата на обединети демократи на Македонија е јавна.

За остварување на начелото на јавност во работата се грижи и е одговорен Извршниот одбор на Централниот одбор на Партијата.

Член 11

Партијата на обединети демократи на Македонија ја застапува и ја претставува претседателот. Во случај на спреченост на претседателот, Партијата ја претставува и ја застапува еден од потпретседателите или друг член на Извршниот одбор со претходно овластување од претседателот.

2. Членство

Член 12

Во ПОДЕМ може да се зачлени секој полнолетен граѓанин - државјанин на Република Македонија, кој доброволно ќе потпише пристапница за членство во Партијата, кој не е член на друга политичка партија во Република Македонија и кој ги прифаќа одредбите од овој Статут и од Програмската декларација.

Во активностите на ПОДЕМ можат да соработуваат и партиски неопределени лица - симпатизери на Партијата. Тие можат да учествуваат и на седници на органите и во работните тела на Партијата без право на глас. Начинот на нивното учество на седници на органите и во работните тела на Партијата се уредува со Одлука на ЦО на ПОДЕМ.

Потпишаната изјава за пристапување во ПОДЕМ (пристапница), подносителот ја доставува до општинската организација на ПОДЕМ. Пристапницата доставена до Општинската организација ја верификува Извршниот одбор. Извршниот одбор мора да обезбеди мислење од Месната организација на која ќе и припаѓа членот.

Ако пристапницата е доставена до општинската организација, тогаш таа на првиот состанок на Извршниот одбор го верифицира пристапувањето, а ако пристапницата е доставена до повисоките органи, тие ја практикат до општинската организација во којашто живее граѓанинот и таа на својот прв состанок на Извршниот одбор го верифицира приемот на членот. Извршниот одбор е должен да обезбеди мислење од Месната организација.

Приступањето на нов член може да го оспори Извршниот одбор на ПОДЕМ, кој приговорот го доставува до органот кој ја извршил верификацијата во рок од 30 дена од денот на доставување на податоците за прием во единствената база на податоци. Органот кој ја извршил верификацијата решава по приговорот во рок од 15 дена од неговиот прием.

Доколку општинската организација не изврши верификација на приступањето во рок од 30 дена од доставувањето на изјава за пристапување, подносителот има право на жалба до Надзорниот одбор на ПОДЕМ.

Одлуките на Надзорниот одбор на ПОДЕМ се конечни.

За евиденцијата на членството се води единствена база на податоци, која се уредува со посебен Правилник од страна на ЦО на ПОДЕМ.

Член 13

Членот на ПОДЕМ ги има следниве права и обврски:

- да биде информиран за активностите на Партијата;
- да учествува во утврдувањето и остварувањето на политиката и активностите на Партијата;
- да предлага кандидати и да биде предложен за кандидат во сите органи на Партијата и на партиските листи за парламентарните, претседателските и локалните избори;
- да се самопредлага за кандидат во сите органи на Партијата и на партиските

- листи за парламентарните, претседателските и локалните избори;
- да избира и да биде избран во сите органи на Партијата;
 - да иницира и презема активности кои не се спротивни на овој Статут и на основните програмски и политички ставови на Партијата;
 - слободно да ги изразува своите мислења и ставови и да доставува предлози за определени прашања од работата и активностите на Партијата;
 - да бара повторно разгледување на определени прашања, кога ќе оцени дека се создале услови за тоа, да го извести членството и да бара поддршка од членството тие повторно да бидат разгледани од страна на организацијата или органот на Партијата во кои не добиле мнозинска поддршка;
 - да изразува и да застапува различно мислење внатре во Партијата без да има последици заради тоа;
 - да ги остварува своите права пред надлежните органи на Партијата и во согласност со овој Статут;
 - да ја извршува својата активност во согласност со овој Статут;
 - теоретски и практично да се оспособува за политичко дејствување, организирано од страна на Партијата;
 - да прима солидарна помош од Партијата, во согласност со посебните акти, особено во случај на повреди на неговите права заради членувањето во неа;

Член 14

Членувањето во ПОДЕМ престанува со напуштање на Партијата, со поднесување писмена изјава за истапување или со утврдување на престанокот на членството.

Членството во Партијата престанува во случај на:

- утврдено истовремено членување во друга политичка партија регистрирана на територијата на Република Македонија;
- доколку како пратеник во Собранието на Република Македонија, градоначалник, советник или избран функционер во извршната власт од редовите на ПОДЕМ не дејствува во согласност со Програмата и Статутот на Партијата;
- доколку со своето однесување и работење го урива угледот на Партијата;
- доколку со своето политичко дејствување работи спротивно на Статутот и Програмата на Партијата.

Одлука за утврдување престанок на членството во Партијата за членови на општинската организација и советници во локалната самоуправа донесува Извршниот одбор на општинската организација, со тоа што за советниците да биде потврдена од Централниот одбор на ПОДЕМ, за Претседател на општинска организација, за членови на Централниот, Надзорниот и Извршниот одбор на ПОДЕМ, за членови на Парламентарната група и за членови во извршната - локалната власт донесува Централниот одбор на ПОДЕМ.

Одлуката задолжително му се доставува на членот во писмена форма.

Членот за кого Извршниот одбор на општинската организација на ПОДЕМ констатира дека му престанува членството има право на жалба во рок од 15 дена до Надзорниот одбор на општинската организација на ПОДЕМ, чија одлука е конечна.

Членот за кого е утврдено дека му престанува членството од страна на Централниот одбор на ПОДЕМ, има право на жалба во рок од 15 дена до Надзорниот одбор на ПОДЕМ, чија одлука е конечна.

3. Членарина

Член 15

Членот е должен редовно да ја плаќа членарината и, по своја желба, да дава прилози, донацији и други форми на материјална поддршка и помош во рамките на своите можности. Заради давање на материјална поддршка на ПОДЕМ не може да се остваруваат дополнителни или посебни права.

Членот кој остварува примања кои произлегуваат од мандатот добиен од ПОДЕМ, а не се однесуваат на редовните примања, плаќа дополнителна членарина.

Обврските и правата од претходните ставови на овој член се одредуваат со посебна Одлука на Централниот одбор. Со посебна Одлука на Централниот одбор се одредуваат и категориите на членови кои се ослободени од обврската за плаќање членарина.

За евиденцијата на членарината се води единствена база на податоци, која се уредува со посебен Правилник од страна на ЦО на ПОДЕМ.

Член 16

Членот кој не платил членарина за 6 или повеќе месеци не може да биде кандидиран и избран за извршување на функција во органите на партијата, ниту кандидат на локални и државни функции.

Пред истекот на рокот од ставот 1, Општинската организација е должна членот писмено да го извести за неисполнетата обврска.

Членот кој не платил членарина за 6 или повеќе месеци, освен оние кои се ослободени, привремено го губи правото на одлучување.

Доколку во меѓувреме членот ги подмири во целост обврските за плаќање на членарина, повторно се стекнува со сите права на одлучување, кандидирање и избор.

Член 17

Општинските организации имаат обврска на секои 3 месеци да поднесуваат Извештај за состојбата со плаќањето на членарината до оперативниот секретар на Партијата.

4. Организациска структура и органи на ПОДЕМ

Член 18

Принципот на организирање на ПОДЕМ е врз територијална основа.

Со одлука на надлежните органи, може да се организираат интересовни форми на организирање на членството (комисии, совети, организации, активи, секции, клубови и конференции).

Член 19

Членството на ПОДЕМ е организирано на: месно, општинско, организација на Град Скопје, регионално ниво и на ниво на државата.

Член 20

Месната организација на ПОДЕМ е основна форма на организирање во која на определено избирачко место или на повеќе избирачки места се реализираат политичката волја и правата и обврските на членовите на Партијата утврдени во овој Статут.

Член 21

Одлука за основање месна организација донесува Извршниот одбор на општинската организација на ПОДЕМ, на барање од најмалку 5 членови на Партијата, што е истовремено и минималниот број на членови за основање месна организација.

За секое спојување, менување и укинување на месна организација, одлука донесува Извршниот одбор на општинската организација.

Извршниот одбор на општинската организација, во зависност од бројот на членовите на Партијата, може да донесе одлука општинската организација да биде организациска форма на поврзување на сите членови од општината, без месни организации.

Месната организација се состанува редовно, најмалку еднаш во три месеци. Примерок од записникот воден на состанокот се доставува до Извршниот одбор на општинската организација. За активностите и вкупното дејствување на членовите, како и за формите на дејствување и поврзување на подрачјето на месната организација се изготвува годишен извештај кој е предмет на оценка на состаноците на месната организација и на органите на ПОДЕМ.

Месната организација:

Член 22

- избира делегати за Собранието на Општинската организација на ПОДЕМ;
- евидентира кандидати за органите на Партијата на повисоко ниво од Собранието на општинската организација и за пратеници, градоначалници и советници во советите на општините и Градот Скопје.

Член 23

Членовите на месната организација одржуваат изборен состанок на кој избираат претседател и секретаријат со најмалку 5 членови. Од составот на секретаријатот се бираат заменик-претседател и благајник.

Во месните организации со помалку од 15 членови се избираат претседател, заменик-претседател и благајник на организацијата.

Мандатот на избраните лица трае четири години, со право на повторен избор.

Член 24

Одлуките, ставовите и предловите на состаноците на месните организации се усвојуваат со мнозинство гласови од присутните.

Член 25

Претседателот и другите членови на Секретаријатот на месната организација се должни, во соработка со извршниот одбор на општинската организација, да обезбедат услови за остварување на правата и обврските на членовите, што произлегуваат од овој Статут.

Член 26

Општинската организација на ПОДЕМ е форма на поврзување и дејствување на членството во месните организации од подрачјето на општината.

Доколку општинската организација на ПОДЕМ е со бројност на членството до 20, сите се истовремено и членови на Собранието на општинската организација на ПОДЕМ.

Одлука за основање и престанок на дејствување на општинска организација донесува Централниот одбор на ПОДЕМ.

Организација на Град Скопје ја сочинуваат претседателите на општинските организации од Град Скопје и дополнително по еден член од секоја општинска организација кој ќе биде избран од Извршниот одбор на секоја општинска организација. Организацијата на Град Скопје од својот состав избира Претседател.

Член 27

Општинските организации имаат право на приходи врз основа на правилник за материјално-финансиско работење што го донесува Централниот одбор на ПОДЕМ.

Член 28

Органи на општинската организација на ПОДЕМ се: *Собрание, Претседател, Извештен одбор и Надзорен одбор.*

Член 29

Собранието е највисок орган на општинската организација и го сочинуваат:

- претседателот на општинската организација;
- членовите на Извршниот и на Надзорниот одбор на општинската организација;
- по еден делегат на определен број членови од месните организации и од интересовните форми на организирање, утврден со одлуката за свикување на Собранието;
- советниците на ПОДЕМ во Советот на општината;
- членовите на Централниот и Надзорниот одбор на ПОДЕМ, пратениците, министрите и замениците-министри од соодветната општинска организација на ПОДЕМ, претседателот на клубот на младината на општинската организација на ПОДЕМ, претседателката на општинската организација на жените на ПОДЕМ и градоначалникот, доколку е од редовите на ПОДЕМ.

Член 30

Собранието на општинската организација се свикува најмалку еднаш годишно, со одлука на Извршниот одбор на општинската организација, а секоја четврта година се состанува на изборна седница.

Собранието се свикува задолжително пред локалните избори, заради утврдување кандидати за органите на локалната самоуправа, како и пред парламентарните избори заради изградување на став и предлагање на кандидати за пратеници.

Собранието задолжително се свикува по локалните, парламентарните и претседателските избори на којшто се расправа и се врши анализа на изборните резултати како и изјаснување за довербата во избраните органи на општинската организација.

Доколку на избраните органи на општинските организации на ПОДЕМ не им се изгласа доверба, во рок од 30 дена се закажува вонредно собрание за избор на нови органи чиј мандат трае до крајот на мандатот на Собранието.

Седницата на Собранието се свикува по одлука на Извршниот одбор или по барање на Претседателот на ПОДЕМ, Надзорниот одбор или најмалку 1/3 од месните организации.

Седница на Собранието на општинската организација може да свика и Надзорниот одбор или Претседателот на општинската организација на ПОДЕМ

доколку Извршиот одбор во рок од 2 месеца не постапи во согласност со ставовите 2 и 3 од овој член.

Одлуката за свикување на Собранието се објавува најмалку 15 дена пред денот на нејзиното одржување.

Кога Собранието се свикува согласно став 2, 3 и 5 на овој член рокот за објавување може да биде и пократок.

Мандатот на делегатите на Собранието, избрани од месните организации трае четири години.

Мандатот на делегатите со кои се прават замени, дополнување и проширување во составот на Собранието е во рамките на четиригодишниот мандат на делегатите.

Член 31

Собранието на општинската организација:

- учествува во градењето и остварувањето на Програмата на општинската организација и на Програмата на Партијата;

- избира Претседател со предлози потврдени и усогласени со Претседателот на ПОДЕМ, членови на Извршиот одбор и на Надзорниот одбор на општинската организација;

- избира делегати за Конгресот - Конвенцијата на ПОДЕМ, според одлуката за составот на Конгресот - Конвенцијата;

- избира член на Централниот одбор на ПОДЕМ. Членот на Централниот одбор се бира согласно Правилникот во кој ќе бидат изградени критериуми за избор на членови на ЦО од ОО;

- предлага кандидати за органите на ПОДЕМ;

- утврдува кандидати за органите на локалната самоуправа и кандидати за парламентарните избори и за функционери во локалните и републичките органи со предлози потврдени и усогласени со Претседателот на ПОДЕМ;

- еднаш годишно расправа по извештаите на општинската организација на ПОДЕМ;

- расправа за извештаите на органите на ПОДЕМ;

- донесува деловник за својата работа;

- по потреба, разгледува и други прашања поврзани со работата на Партијата.

Член 32

Претседателот на општинската организација:

- ја претставува и застапува општинската организација;

- ги свикува и раководи со состаноците на општинската организација;

- раководи со општинската организација меѓу седниците на извршиот одбор;

- ги свикува и претседава со седниците на Извршиот одбор на општинската организација;

- еднаш годишно поднесува извештај до Собранието на општинската организација на ПОДЕМ;

- извршува и други работи што му се ставени во надлежност со деловникот за работа и со посебни одлуки и акти на Извршиот одбор на општинската организација и на другите органи на ПОДЕМ.

Мандатот на Претседателот трае четири години, со право на повторен избор.

Член 33

Извршиот одбор на општинската организација на ПОДЕМ го сочинуваат:

- претседателот на општинската организација;

- до 14 членови што ги избира Собранието од редот на членовите на

општинската организација, при што вкупниот број на членовите на Извршиот одбор мора да биде непарен.

Во работата на Извршиот одбор на општинската организација на ПОДЕМ може да учествуваат: членот на Централниот одбор од општинската организација на ПОДЕМ, претседателот на Надзорниот одбор на Општинската организација, претседателот на општинската младинска организација; претседателката на општинската организација на жените; избрани и именувани функционери од редот на општинската организација на ПОДЕМ, без право на одлучување.

Мандатот на членовите на Извршиот одбор на општинската организација трае четири години, со право на повторен избор.

Член 34

Извршиот одбор од својот состав избира секретар.

Секретарот на Извршиот одбор:

- го организира внатрепартискиот живот, се грижи за следењето и извршувањето на одлуките, ставовоите и заклучоците на органите на општинската организација на ПОДЕМ;
- ги подготвува седниците на Извршиот одбор на општинската организација на Партијата;
- по секоја седница на Извршиот одбор на општинската организација на Партијата задолжително подготвува информации за заклучоците од седниците, коишто претседателот на општинската организација ги доставува до организациско-извршиот секретар на ПОДЕМ;
- ја води единствената база на податоци за членовите на општинската организација на ПОДЕМ;
- се грижи за кадровските прашања на општинската организација на Партијата;
- се грижи за тековното финансиско и материјално работење на општинската организација на Партијата;
- дава насоки и обезбедува почитување на законската регулатива во врска со финансирањето и материјалното работење на општинската организација на Партијата;
- предлага финансиски план за реализација на планските активности на општинската организација на Партијата;
- дава насоки и се грижи за изработката на годишиот финансиски извештај на општинската организација на Партијата;
- го планира и се грижи за материјално-техничкото обезбедување на дејноста на општинската организација на Партијата;
- ја води единствената база на податоци за членарината и за другите форми материјална поддршка на општинската организација на Партијата.

Мандатот на секретарот на Извршиот одбор трае четири години, со право на повторен избор.

Член 35

Извршиниот одбор на општинската организација е политичко-извршен орган кој:

- раководи со општинската организација меѓу две собранија;
- се грижи за извршување на одлуките на Собранието и на повисоките органи на

Партијата;

- дава политички оценки и потврдува политички ставови;
- согласно условите од член 21 став 2 од овој Статут донесува одлука за основање, односно престанок на месна организација;
- донесува одлуки за основање интересовни форми на организирање на општинско ниво;
- донесува деловник за својата работа;
- расправа и решава за други прашања што се во негова надлежност и што произлегуваат од програмските и статутарните одредби;
- еднаш годишно поднесува извештај до Собранието на општинската организација.

Член 36

Седници на Извршниот одбор на општинската организација на ПОДЕМ се свикуваат по потреба, но најмалку еднаш месечно.

Седница на Извршниот одбор може да биде свикана и по барање на 1/3 од членовите на Извршниот одбор, како и од Надзорниот одбор на општинската организација на ПОДЕМ.

Во отсуство на претседателот на општинската организација, седниците ги свикува и со нив раководи член на Извршниот одбор на општинската организација што ќе го определи претседателот или Централниот одбор на ПОДЕМ.

Член 37

Правата и обврските на претседателот и на секретарот на општинската организација и на членовите на Извршниот одбор се уредуваат со деловник, врз основа на овој Статут.

Член 38

Надзорниот одбор на општинската организација на ПОДЕМ е составен од 3 члена.

Надзорниот одбор, од својот состав, избира претседател.

Мандатот на претседателот и на членовите на Надзорниот одбор трае четири

години, со право на повторен избор.

Надзорниот одбор работи на седници коишто се одржуваат по потреба, а најмалку еднаш во три месеци.

Седниците ги свикува и со нив претседава претседателот на Надзорниот одбор.

Надзорниот одбор ја оценува статутарноста на актите и на одлуките, ја контролира финансиската и деловната активност на општинската организација и на Собранието и поднесува извештај за својата работа. Извршува и други работи предвидени со овој Статут и со одлуките на Собранието.

Доколку органите на општинската организација на ПОДЕМ не се изјаснат за заклучоците на Надзорниот одбор на општинската организација, тој е должен со своите согледувања и ставови да го запознае Надзорниот одбор на ПОДЕМ.

На Надзорниот одбор му се достапни сите релевантни податоци и документи, а за тоа е одговорен претседателот на општинската организација.

Член 39

Централниот одбор може со своја одлука да основа регионални и други форми на поврзување и дејствување на општинските организации, а нивните надлежности се утврдуваат со одлуката за основање.

Согласно со бројот на изборните единици во Република Македонија, на принципот на регионална поврзаност, Централниот одбор со своја одлука назначува по еден координатор од составот на извршните одбори на општинските организации за општинските организации на ПОДЕМ во соодветната изборна единица. Надлежностите на координаторите се утврдуваат со одлуката за нивно назначување.

Член 40

Органи на ПОДЕМ на државно ниво се: *Конгрес, Претседател, Централен одбор и Надзорен одбор.*

Член 41

Конгресот на ПОДЕМ го сочинуваат:

- Претседателот на ПОДЕМ;
- членовите на Централниот и на Надзорниот одбор на ПОДЕМ;
- претседателите на општинските организации и претседателите на организацијата на жените и на младинската организација на ПОДЕМ, односно вршителите на овие функции во моментот на одржување на Конгресот;
- по 1 делегат на определен број членови од општинските организации на ПОДЕМ, утврден со одлуката за свикување на Конгресот;
- членовите на Пратеничката група на ПОДЕМ, министрите, замениците министри и градоначалниците од ПОДЕМ.

Член 42

Конгресот на ПОДЕМ е највисок орган на Партијата.

Конгресот се состанува на изборна седница секоја четврта година.

Одлука за свикување на Конгресот донесува Централниот одбор.

Конгресот може да биде свикан како вонреден и пред рокот од четири години.

Конгресот, пред рокот утврден со овој Статут, се свикува на барање на Претседателот на ПОДЕМ, на најмалку 1/2 од членовите на Централниот или на барање на најмалку 1/3 од општинските организации на ПОДЕМ.

Конгресот на ПОДЕМ може да го свика претседателот на ПОДЕМ доколку Централниот одбор во рок од два месеца не постапи во согласност со став 3 и 4 на овој член.

Конгресот во својство на Конвенција се свикува задолжително пред парламентарните и пред претседателските избори заради утврдување кандидати за изборите, како и по парламентарните, претседателските и локалните изборите заради анализа на изборните резултати и изјаснување за довербата во органите на ПОДЕМ, со оглед на изборните резултати.

Одлуката за свикување на Конгресот, односно Конгресот во својство на Конвенција се објавува најмалку 15 дена пред денот на одржувањето.

Кога Конгресот се свикува во смисла на став 5, 6 и 7 на овој член рокот за објавување може да биде и пократок.

Мандатот на делегатите кои се избрани од општинските организации за изборната седница на Конгресот трае четири години.

Мандатот на делегатите со кои се прават измени и дополнување во составот на Конгресот е во рамките на четиригодишниот мандат на целиот Конгрес.

Член 43

Конгресот на ПОДЕМ:

- донесува деловник за својата работа;
- донесува измени и дополнувања на Програмата и Статутот на Партијата;
- го одобрува извештајот за работата на органите меѓу двета конгреса;
- го утврдува бројот на членовите на органите и носителите на функции на ПОДЕМ;

- избира Претседател на Партијата по претходно спроведена кандидациона постапка во општинските организации со утврдени предлози од најмалку 1/3 од ОО или 1/3 од вкупниот број на делегати на Конгресот;

- избира членови на Централниот одбор и на Надзорниот одбор;
- ја утврдува одговорноста на носителите на функции што ги избира;
- по потреба, разгледува и други прашања сврзани со работата на ПОДЕМ.

Член 44

Конгресот - Конвенцијата на ПОДЕМ:

- утврдува кандидати за учество на претседателските и на парламентарните избори;

- донесува одлука за изборни коалицирања;
- утврдува изборна програма на Партијата.

Член 45

Претседателот на ПОДЕМ:

- ја претставува и застапува Партијата;
- раководи со Партијата меѓу седниците на нејзините органи;
- учествува во градењето на политиката на ПОДЕМ;
- ги свикува седниците на Централниот и на Извршниот одбор;
- извршува и други работи што му се ставени во надлежност со општите акти и со посебните одлуки на органите на Партијата.

- Претседателот на партијата истовремено е и претседател на Централен одбор и Извршен одбор на партијата;
- Донесува одлука за назначување потписници на жиро-сметката на партијата;
- Предлага избор и разрешување на потпретседатели и секретари на партијата;
- Предлага избор и разрешување на членови на ИО на партијата;
- Меѓу двета Конгреси, на ЦО предлага избор и разрешување на членови на

статутарна комисија;

- Претседателот може да запре извршување на одлуки и други акти на ИО и на други органи и тела на партијата, освен на НО, а за тоа е должен да го извести ЦО;
- Претседателот има дискреционо право да изврши избор на 30 % од членовите на Извршиот одбор;

Мандатот на Претседателот на Партијата трае четири години, со право на повторен избор.

Член 46

Централниот одбор на ПОДЕМ го сочинуваат:

- Претседателот на ПОДЕМ;
- по 1 член - претставник од секоја општинска организација;
- дополнителен број членови што ги избира Конгресот, по одлука на Конгресот;
- Централниот одбор може да избира свои нови членови помеѓу два конгреси на пратијата со мандат до одржување на следниот Конгрес заради вклучување на новоосновани општински организации во неговиот состав, балансирање на односот на членови од општинските организации согласно нивната големина или заради подобрување на ефикасноста и ефективноста на Централниот одбор.

Мандатот на членовите на Централниот одбор трае четири години, со право на повторен избор.

Член 47

Централниот одбор на ПОДЕМ е највисок орган на Партијата меѓу два конгреса кој:

- раководи со Партијата меѓу два конгреса и се грижи за извршување на неговите одлуки;
 - дава политички оценки и утврдува политички ставови на Партијата;
 - од својот состав избира Извршен одбор, потпретседатели и секретари;
 - донесува одлука за бројот на членовите на Извршиот одбор;
 - со посебна одлука може да избира или именува и други носители на функции во Партијата;
 - донесува одлуки за основање интересовни форми на организирање и нивно членство на републичко ниво;
 - решава по жалби на одлуките на извршните одбори на општинските организации;
 - донесува одлука за распуштање на одделна општинска организација;
 - им предлага на Конгресот - Конвенцијата кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија и за претседател на државата, како и кандидати за внатрешно-партийските избори;
 - се грижи за учество на парламентарните и претседателските избори имајќи ги предвид програмските определби за соодветно почитување на релевантните критериуми во процесот на кандидирање;
 - донесува одлуки за распишување внатрепартийски избори и ги утврдува критериумите и постапката за избор на членовите и органите;
 - ја утврдува одговорноста на носителите на функции што ги избира;
 - ги разгледува и утврдува годишните финансиски планови и извештаите за

деловната политика на Партијата;

- ги утврдува начинот и формите на материјална поддршка на Партијата во смисла на член 15, став1;

- ја води финансиската политика на Партијата и управува со нејзиниот имот;

- основа постојани и повремени работни тела (одбори, комисии, проектни групи) чиј делокруг на работа се утврдува со одлуката за нивно основање;

- донесува одлуки за основање на стручна служба на Партијата и други форми за вршење на својата дејност;

- донесува акт за висината и начинот на плаќањето на партиската членарина;

- донесува деловник за својата работа;

- по потреба, решава и за други прашања поврзани со работата на Партијата кои со Статутот или со друг општ акт не се ставени во надлежност на друг орган на Партијата.

Член 48

Седниците на Централниот одбор ги свикува и со нив претседава Претседателот.

Во случај на отсуство на Претседателот, седниците може да ги свикува и води потпретседател или член на Извршниот одбор, кога тоа е предвидено со Деловникот за работа на Централниот одбор.

На седниците на Централниот одбор можат да се покануваат претседателот на Надзорниот одбор, членовите на пратеничката група, министрите, замениците-министри, избрани и именувани функционери на предлог од ПОДЕМ, претседателот, потпретседателите и Секретарот на младинската организација на ПОДЕМ, претседателката и потпретседателките на Организацијата на жените на ПОДЕМ, без право на одлучување.

Член 49

Централниот одбор со мнозинство гласови од присутните членови на седницата избира тројца потпретседатели по предлог на претседателот на партијата.

Член 50

Потпретседателите ги имаат следниве права, должности и одговорности:

• го заменуваат Претседателот на ПОДЕМ, во случај на негова отсутност или спреченост да ја извршува функцијата;

• се грижат за спроведување и реализација на програмата на Партијата;

• се грижат за работата на органите и телата на ПОДЕМ;

• се грижат за операционализацијата на донесените ставови и заклучоци;

• Потпретседателите вршат работа од делокругот на претседателот на партијата што тој ќе им ја довери со посебни овластувања.

Мандатот на потпретседателите трае 4 години, со право на повторен избор.

Престанок на функцијата потпретседател настанува со неотповиклива оставка, отповикување од страна на Централниот одбор и со денот на одржување на Конгресот.

Член 51

Централниот одбор со мнозинство гласови од присутните членови на седницата избира Генерален секретар, секретар за меѓународна соработка и организационо - оперативниот секретар.

Функцијата организациско-извршен секретар, секретар за меѓународна соработка и оперативен секретар на Партијата е неспоива со функции во извршната власт.

Мандатот на организациско-извршниот секретар, секретарот за меѓународна соработка и на оперативниот секретар трае 4 години, со право на повторен избор.

Член 52

Генералниот секретар на Партијата ги има следниве надлежности:

- го организира внатрепартискиот живот, се грижи за следењето и извршувањето на одлуките, ставовоите и заклучоците на органите на Партијата;
 - ги подготвува седниците на органите на Партијата;
 - учествува во градењето на политиката на ПОДЕМ;
 - по секоја седница на Централниот и на Извршниот одбор на ПОДЕМ задолжително подготвува информации за заклучоците од седниците и истите ги става на располагање на општинските организации на ПОДЕМ заради информирање на членството;
 - ја води единствената база на податоци на членовите на ПОДЕМ;
 - се грижи за кадровските прашања на Партијата;
 - предлага регионални подсекретари;
- Одговорен е за исполнување на надлежностите на Организационо – оперативниот секретар и секретарот за меѓународна соработка.

Член 53

Секретарот за меѓународна соработка на Партијата ги има следниве надлежности:

- учествува во градењето и изршувањето на активностите на Партијата на меѓународен план;
- се грижи за афирмацијата на дејноста на ПОДЕМ во меѓународните институции и организации;
- се грижи за меѓународните контакти и соработката на Партијата со политички партии од странство со демократска ориентација;
- ги организира меѓународните средби на органите и членството на Партијата;
- го следи развојот на политичкиот дијалог и политичката култура на меѓународен план;
- се грижи за пристапување на ПОДЕМ во меѓународни асоцијации и организации со демократска ориентација.

Член 54

Организационо - оперативниот секретар на Партијата ги има следниве надлежности:

- Да го организира сèвкупното внатрепартиско работење и е во постојан контакт со општинските организации;
- Да се грижи за зголемување на бројот на членови во партијата;
- Да се грижи за дисциплината на членовите и на општинските организации;
- Да соработува со подсекретарите;
- Да се грижи за спроведување на одлуките на органите на партијата на сите нивоа;
- се грижи за тековното финансиско и материјално работење на Партијата;
- дава насоки и обезбедува почитување на законската регулатива во врска со финансирањето и материјалното работење на Партијата;
- предлага финансиски план за реализација на планските активности на

Партијата;

- дава насоки и се грижи за изработката на годишниот финансиски извештај на Партијата;
- се грижи за избор на ревизорска куќа и предавање на задолжителните документи за финансиското работење на партијата, потребни во надлежните органи на Република Македонија;
- го планира и се грижи за материјално-техничкото обезбедување на дејноста на Партијата;
- ја води единствената база на податоци за членарината и за другите форми материјална поддршка на Партијата.

Член 55

Извршниот одбор на Централниот одбор на ПОДЕМ го сочинуваат:

- Претседателот;
- потпретседателите;
- секретарите и
- определен број на членови, согласно одлука на Централниот одбор на ПОДЕМ.

Мандатот на членовите на Извршниот одбор трае четири години, со право на повторен избор.

Член 56

Извршниот одбор е политичко-извршен орган на Централниот одбор на ПОДЕМ, кој:

- учествува во градењето и изразувањето на политичката волја на Партијата;
- ги реализира заклучоците и ставовите на Централниот одбор што се однесуваат на организираноста и внатрешниот живот на Партијата;
- ги обработува прашањата од внатрешен, организациски и кадровски карактер и е одговорен за ефикасното спроведување на професионалните работи за потребите на Партијата;
- го води тековното финансиско и материјално работење на Партијата и донесува соодветни одлуки и други акти;
- ги разгледува иницијативите, предлогите, мислењата и молбите што се упатени до него, односно што се однесуваат на организациските прашања на Партијата;
- донесува акти и ги решава сите прашања од областа на работните односи на вработените во стручната служба на Партијата;
- по потреба, формира работни групи за изработка и извршување на задачите од неговата надлежност;
- донесува деловник за својата работа.
- Избира подсекретари по предлог на Генералниот секретар.

Со работата на Извршниот одбор раководи Претседателот, односно еден од потпретседателите или член на Извршниот одбор кого ќе го овласти Претседателот.

Во работата на Извршниот одбор, по покана, учествуваат Претседателот на Надзорниот одбор, Координаторот на Парламентарната група на ПОДЕМ во Собранието на Република Македонија, Претседател на ОЖ на ПОДЕМ и Претседателот на младинската организација на ПОДЕМ, без право на одлучување.

Член 57

Комисиите на Партијата се советодавни тела на Извршниот одбор.

Со работата на секоја од комисиите раководи претседател кого го избира

Извршиот одбор, по предлог на Претседателот на Партијата.

Членовите на комисиите ги избира Извршиот одбор, по предлог на претседателите на комисиите.

Комисиите ги имаат следниве надлежности:

- помагаат во заземањето ставови за прашања од работата на Партијата и учествува во градењето и изршувањето на експертските активности на Партијата;
- ги реализираат заклучоците и ставовите на Извршиот одбор што се однесуваат на стручното мислење на Партијата;
- ги разгледуваат иницијативите, предловите, мислењата и молбите што се упатени до неа, а што се однесуваат на експерските прашања;

Комисиите се формираат за извршување на задачите за секоја област од општественото живеење, а особено за следните области:

- стопанство;
- информатичко општество и телекомуникации;
- меѓународна политика;
- право;
- енергетика;
- безбедност и одбрана;
- земјоделство, шумарство и водостопанство;
- туризам;
- локална самоуправа и регионален развој;
- соработка со невладини организации;
- информирање и комуникација со јавност;
- млади и спорт;
- животна средина;
- образование и наука;
- природни ресурси;
- здравство;
- труд и социјална политика;
- култура и уметност;
- транспорт, градежништво, урбанизам и комунални дејности;
- други области.

Комисиите како советодавни тела функционираат на сите нивоа на територијалната организација.

Работата на комисиите се регулира со посебен правилник.

Член 58

Надзорниот одбор на ПОДЕМ се состои од 7 членови.

Надзорниот одбор, од својот состав, избира претседател и негов заменик.

Мандатот на Претседателот и на членовите на Надзорниот одбор трае четири години, со право на повторен избор.

Надзорниот одбор:

- ја надгледува финансиската и деловната активност на Партијата и на сите нејзини форми на организирање;
- ја оценува статутарноста на актите и одлуките;
- дава толкување на Статутот меѓу две седници на Конгресот;
- поднесува извештај за својата работа на Конгресот; и
- донесува деловник за својата работа.

На Надзорниот одбор му се достапни сите релевантни податоци и документи, а за тоа се грижи Претседателот на ПОДЕМ.

Надзорниот одбор одлучува по жалби на одлуки од Централниот одбор.

Член на Надзорен одбор на ПОДЕМ е неспоива со ниту една друга функција во ПОДЕМ.

Член 59

Советот на ПОДЕМ е советотдавно тело на Конгресот и на Централниот одбор, составен од истакнати научни, културни и јавни работници, кој им помага во утврдувањето на ставови за прашања од работата на Партијата.

Претседателот на Советот го избира Централниот одбор.

Мандатот на претседателот и на членовите на Советот трае четири години.

Членовите на Советот не мора да бидат членови на ПОДЕМ.

Центалниот одбор донесува посебен правилник за работа на Советот.

5. Начин на одлучување

Член 60

Органите на ПОДЕМ полноважно одлучуваат ако на состаноците се присутни повеќе од половината од членовите кои ги сочинуваат органите, а одлуките се донесуваат со мнозинство гласови од присутните.

Ако за исто прашање постојат повеќе предлози, за усвоен се смета оној предлог што добил мнозинство гласови од присутните.

Со деловникот за работа или со посебна одлука може да се предвиди и посебна постапка за усвојување на одлуките во повеќе кругови на изјаснување, при што во процесот на изјаснување отпаѓаат предлозите со најмал број гласови, се додека со изјаснувањето не се утврди дали некој од предлозите добил мнозинство гласови од присутните.

Ако при изјаснувањето значително малцинство, односно најмалку 30% од вкупниот број членови на органот се изјасни против донесувањето на одлуката или се воздржани, донесувањето на одлуката се одложува до наредната седница на соодветниот орган и тогаш одлуката се донесува со мнозинство гласови.

Малцинството од став 4 на овој член не смее да трпи никакви последици за изнесените ставови.

6. Избор и разрешување

Член 61

Постапката и критериумите за кандидирање, избор и разрешување на членовите на органите и носителите на функции во органите се утврдуваат со одлука на Централниот одбор.

Со одлука на Централниот одбор се утврдуваат критериумите и принципот на деакумулација на функции.

Член 62

Изборот на носителите на функции во ПОДЕМ се врши со тајно или јавно гласање, по одлука на органот којшто ги избира.

За носители на функции се избрани оние кандидати кои добиле најголем број гласови од присутните членови на органот којшто ги избира, но за да биде избран, кандидатот мора да добие повеќе од 1/3 гласови од вкупниот број членови на избирачкото тело.

Доколку во првиот изборен круг не биде избран ниту еден од кандидатите, во вториот изборен круг влегуваат двајцата кандидати кои освоиле најголем број на

гласови, а за избран се смета кандидатот којшто добил најголем број гласови, но тоа мора да биде повеќе од 1/3 од вкупниот број членови на избирачкото тело.

Доколку и по вториот изборен круг ниту еден од кандидатите нема да биде избран, постапката на избор се повторува со нова листа.

Член 63

Изборот на членовите на органите на ПОДЕМ се врши со тајно или јавно гласање, по одлука на органот којшто ги избира.

Избрани се оние кандидати за членови на органите на ПОДЕМ кои добиле најголем број гласови од присутните членови на органот којшто ги избира, но за да биде избран, кандидатот мора да добие повеќе од 1/3 гласови од вкупниот број членови на избирачкото тело.

Ако при гласањето не е избран потребниот број членови на органот, дополнително се избираат онолку кандидати колку што е потребно за да се пополнат составот на органот, на начин што се определува со деловник или што ќе го утврди избирачкото тело.

Во сите органи на ПОДЕМ мора да има најмалку 20% членови помлади од 32 години и најмалку 30% од обата пола.

Член 64

На органите на ПОДЕМ им е изгласана недоверба ако за таквата недоверба гласале повеќе од половината од присутните, но не помалку од 1/3 од вкупниот број членови на избирачкото тело.

Во случај на изгласана недоверба, органите продолжуваат да ги извршуваат своите функции дефинирани со Статутот до изборот на нов состав.

Член 65

Доколку на избраните органи на Републичката, односно општинската организација, им се изгласа недоверба, во рок од 30 дена, се закажува вонреден Конгрес, односно собрание за избор на нови органи, чиј мандат трае до крајот на постојниот мандат на Конгресот, односно Собранието.

Доколку се изгласа недоверба на Претседателот на ПОДЕМ, во рок од 30 дена се свикува вонреден Конгрес и се врши нов избор на сите органи на ПОДЕМ чиј мандат трае 4 години.

Доколку се изгласа недоверба на други носители на функции и органи, во рок од 30 дена, се свикува изборна седница на соодветниот орган кој ги избира.

Мандатот на новите членови трае до крајот на постојниот мандат.

7. Пратеници и советници на ПОДЕМ

Член 66

Постапката и критериумите за утврдување кандидати за пратеници и за градоначалници и советници во општините и во град Скопје се утврдуваат со правилник што го донесува Централниот одбор.

Член 67

Пратениците од ПОДЕМ, избрани во Собранието на Република Македонија, формираат Пратеничка група во Собранието заради координирање на сопственото дејствување.

Член 68

Членовите на пратеничката група од своите редови избираат координатор и заменик-координатор.

Пратеничката група дејствува во согласност со правилата за работа на пратеничката група што ги усвојува како свој деловник, а во согласност со одлуката на Централниот одбор.

Пратеничката група најмалку двапати годишно поднесува извештај за својата работа пред Централниот одбор и ја усогласува својата активност со него.

Пратеничката група донесува свои оценки и ставови во однос на прашањата што се предмет на парламентарните дебати. Во донесувањето на оценките и ставовите пратениците од ПОДЕМ се потпираат и на експертските мислења на комисиите на ПОДЕМ.

Член 70

Советниците во советите на општините и на градот Скопје од редовите на ПОДЕМ формираат советничка група заради координирано дејствување.

Членовите на советничката група од своите редови избираат координатор и заменик-координатор.

Советничката група најмалку еднаш годишно поднесува извештај за својата работа пред извршиот одбор на општинската организација.

Советничката група редовно ја усогласува својата работа со оние органи кои донесуваат оценки и ставови во однос на прашањата што се предмет на расправа на советите.

8. Организација на младината на ПОДЕМ

Член 71

Организацијата на младината на ПОДЕМ е организација на младите членови во Партијата до 32 годишна возраст, којашто, врз основа на програмските документи на Партијата, дејствува во нејзините рамки.

Одлука за основање и распуштање на организацијата на младината на ПОДЕМ донесува Централниот Одбор.

Член 72

Во активностите на организацијата на младината на ПОДЕМ можат да учествуваат и симпатизери на ПОДЕМ.

Член 73

Членовите на организацијата на младината на ПОДЕМ избираат свои органи на сите организациски нивоа и нивните претставници се директно вклучени во работата на органите на ПОДЕМ.

Член 74

Организациската поставеност и односите во организацијата на младината на ПОДЕМ се регулираат со посебен акт- статут.

9. Организација на жените на ПОДЕМ

Член 75

Организацијата на жените на ПОДЕМ е доброволна организација која ја сочинуваат жените членки на ПОДЕМ.

Одлука за основање и распуштање на Организацијата на жени на ПОДЕМ

донесува Централниот одбор.

Организацијата на жените се занимава со положбата и правата на жените во општеството, во согласност со европските и светските стандарди и конвенции.

Во активностите на Организацијата на жените на ПОДЕМ можат да учествуваат и симпатизерки на ПОДЕМ.

Член 77

Членките на Организацијата на жените на ПОДЕМ избираат свои органи на сите организациски нивоа.

Член 78

Организациската поставеност и делувањето на Организацијата на жените на ПОДЕМ се регулираат со посебен акт-статут.

10. Стекнување и располагање со средствата на ПОДЕМ

Член 79

ПОДЕМ и нејзините организациски структури стекнуваат финансиски средства и друг имот од:

- партиска членарина;
- донаторство и прилози од членови и симпатизери;
- други приходи од физички и правни лица;
- Буџетот на Република Македонија.

Централниот одбор на ПОДЕМ донесува посебен правилник за материјално-финансиското работење на Партијата.

11. Научно-истражувачка и издавачка дејност во ПОДЕМ

Член 80

Заради афирмација и промоција на политичките ставови на Партијата, ПОДЕМ издава билтени, летоци и друг вид издавачки материјал, а врши и научно - истражувачки активности, доколку е тоа дозволено со Закон.

Официјална веб страница на ПОДЕМ е: www.podem.org.mk.

12. Престанок на функција во органите на Партијата

Член 81

Функција во органите на Партијата престанува со разрешување или со поднесување оставка.

Одлука за разрешување на член на орган или носител на функција донесува органот на соодветното ниво на организираност од страна на оној којшто го извршил изборот, на начин на кој се избираат членовите на органите или носителите на функции.

Член 82

Предлог за разрешување може да поднесе Собранието на општинската организација на ПОДЕМ, Извршниот одбор на соодветното организациско ниво и Централниот одбор на ПОДЕМ.

Предлог за разрешување на член на орган на Партијата на државно ниво можат да поднесат Претседателот на ПОДЕМ или најмалку 1/3 од делегатите на Конгресот.

Член на Извршниот одбор на Централниот одбор се разрешува на начин на кој е

избран на таа функција, а предлогот може да го поднесат Претседателот на ПОДЕМ или Извршиот одбор на Централниот одбор.

Претседателот на ПОДЕМ се разрешува на начин на кој е избран на таа функција, а предлогот може да го поднесат најмалку 1/2 од општинските организации на ПОДЕМ или најмалку 1/2 од членовите на Централниот одбор.

Членот на органот или носителот на функција, кој со одлука е разрешен од должноста, има право на жалба во рок од 15 дена до Надзорниот одбор, чија одлука е конечна.

Член 83

Носителот на функција оставка поднесува до органот што го избрал. Подносителот на оставката има право и должност писмено или усно да ја образложи оставката.

13. Распуштање на организациска форма на ПОДЕМ

Член 84

Централниот одбор може да донесе одлука за распуштање на организациска структура или форма на ПОДЕМ поради целосно престанување на нејзината работа, поради намалување на обемот на дејноста на органот или поради неостварување на програмските, статутарните и политичките цели на Партијата.

Против одлуката за распуштање може, во рок од 15 дена да се поднесе жалба од страна на организациската структура или форма на која се однесува таа одлука.

Жалбата се поднесува до Надзорниот одбор, чија одлука е конечна.

Член 85

Ако одделни органи на општинските организации на ПОДЕМ не ги остваруваат програмските и статутарните определби и политичките цели на Партијата, Централниот одбор може да иницира или да свика седница на Собранието на општинската организација заради гласање за доверба на органот и евентуално избор на нов орган.

До изборот на органот од став 1 на овој член Централниот одбор може да именува привремено раководство.

14. Стручна служба на ПОДЕМ

Член 86

Заради извршување стручни, административни и други работи ПОДЕМ основа стручна служба.

Извршиот одбор на ПОДЕМ ги донесува општите акти со кои се уредува организацијата и работата на Стручната служба, како и одлуките поврзани со правата и обврските од работниот однос, доколку со овој Статут или со друг општ акт не е поинаку определено.

15. Престанок на ПОДЕМ и постапување со имотот

Член 87

ПОДЕМ може да престане да дејствува:

- со одлука на Конгресот, донесена со 2/3 мнозинство од вкупниот број членови на Конгресот, а по претходна расправа во Партијата;

- кога бројот на членовите ќе се намали под законски определениот број за

негово основање.

За престанок на ПОДЕМ во случаите на став 1 алинеја 1 и 2 од овој член Претседателот на Партијата или лице кое го заменува, односно овластено лице од него го известува соодветниот суд во Скопје заради бришење на Партијата од судскиот регистер.

Член 88

Со одлуката за престанување со работа, Конгресот решава и на кого ќе му го даде (отстапи, подари) имотот на ПОДЕМ - на државата (фондови за социјална поткрепа), хуманитарни организации и сл.

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 89

Измените и дополнувањето на овој Статут ги врши Конгресот на ПОДЕМ, со мнозинство гласови од вкупниот број членови присутни на Конгресот.

Член 90

Статутот влегува во сила со денот на донесувањето.

Член 91

Сите општи акти на Партијата ќе се усогласат со одредбите на овој Статут во рок од 60 денови од денот на неговото влегување во сила.

*Битола,
30 Октомври 2022 г.*

4 Конгрес на ПОДЕМ